



Проектот е финансиран од ЕУ
и зајакнување



DECENT WORK FOR
WOMEN WORKERS

ПРИСТОЈНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ РАБОТНИЧКИ – Социјално учество



Јавен повик за ангажирање на експерт/и за изработка и испорачување на програма за пристојна работа

во рамки на проект

„ПРИСТОЈНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ РАБОТНИЧКИ – Социјално учество и
зајакнување“,

финансиран од Европската Унија

Скопје, 31.07.2023

Инструкции за апликанти

1. ВОВЕД

Здружението на бизнис жени со седиште на ул. Христо Татарчев бр. 25, 1/3 1000 Скопје (Нарачател), кое го спроведува проектот „ ПРИСТОЈНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ РАБОТНИЧКИ – Социјално учество и зајакнување “, финансиран од Европската Унија, во соработка Фондација за менаџмент и индустриско истражување, објавува Јавен повик за ангажирање на експерт/и за изработка и испорачување на програма за пристојна работа во рамки на дводневна тренинг академија.

На повикот може да се пријават физички и правни лица или тим од неколку експерти.

Цел на проектот:

Општа цел: Промоција, поддршка и зголемување на социјалното учество и правата на жените работнички во Северна Македонија.

Специфични цели:

- Поттикнување механизми во рамките на Националната платформа за женско претприемништво (NPWE) за поддршка на пристојната работа за жените работници;
- Промовирање на вредноста на пристојната работа за работничките во постоечкиот социјален дијалог;
- Придонес за заштита на работничките права на работничките;
- Зголемување на јавната свест за важноста на пристојната работа за инклузивен и одржлив економски раст.

Проектот е имплементиран од:





Проектот е финансиран од ЕУ
и зајакнување



ПРИСТОЈНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ РАБОТНИЧКИ – Социјално учество



2. ОПИС НА АНГАЖМАН И РАБОТНИ ЗАДАЧИ

Ангажманот предвиден во овој повик е потребен заради изработка и испорачување на програма за пристојна работа во рамки на дводневна тренинг академија.

Работни задачи:

- Изработка на тренинг програма за пристојна работа која ќе биде наменета за 25 граѓански организации
- Програмата треба да биде составена од следниве компоненти:
 1. **Постулатите на социо-економски дијалог како основа за пристојна работа,**
 - Запознавање со основните конвенции на МОТ поврзани со трудовата легислатива,
 - Запознавање со Европските директиви поврзани со трудовата легислатива,
 - Запознавање со Националната легислатива поврзана со трудовата легислатива.
 2. **Родова политика во рамки на трудовата легислатива,**
 3. **Безбедност и заштита при работа,**
 - Проценка на ризици поврзани со вознемирување и насилство на работно место
 - Системски решенија за безбедност и здравје при работа
 - Заштита на работните места на ранливите и маргинализирани групи
 4. **Колективно договарање и застапување на интересите на членството- работници, работодавачи**
 5. **Би-партитен, три-партитен социјален дијалог, форми на застапување, форми на претставување и форми на организирање.**
 6. **Еднаквост и примена на еднаквоста во рамки на трудовата легислатива.**

Проектот е имплементиран од:





Проектот е финансиран од ЕУ
и зајакнување



DECENT WORK FOR
WOMEN WORKERS

ПРИСТОЈНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ РАБОТНИЧКИ – Социјално учество



- Подготовка на програмата – Август – Септември (8 работни дена)
- Испорачување на програмата - Октомври (2 работни дена)
- Експертот/ите треба да биде/ат во редовна координација со проектниот тим при спроведувањето на работните задачи.
- По завршување на работните задачи експертот/ите треба да достави/ат пополнети timesheets за својата работа

3. ПОТРЕБНИ КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

Критериуми

Експертот/ите треба да ги исполнува следните критериуми:

- Најмалку 3-годишно релевантно работно искуство во изработка на тренинг програми
- Најмалку 3-годишно релевантно искуство во држење на обуки и работилници
- Познавање од областа на пристојна работа
- Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
- Докажани способности за планирање и организација, и имплементација на активности од зачеток до финално известување;
- Способност за тимска работа

Временска рамка

Изработката на тренинг програмата и нејзино испорачување треба да биде реализирано во периодот од август – октомври 2023 година.

Проектот е имплементиран од:





Проектот е финансиран од ЕУ
и зајакнување



ПРИСТОЈНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ РАБОТНИЧКИ – Социјално учество



4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОНУДИ

Следниве критериуми ќе бидат искористени за оценка на добиените понуди:

Технички критериуми Бодови

Релевантно искуство 20

Релевантно образование 20

Финансиски критериуми Бодови

Цена 60

5. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Заинтересираните субјекти треба да достават следните документи:

- Професионална биографија
- Листа на референци
- Финансиска понуда

Апликантите треба да достават комплетна понуда со сите документи најдоцна до 10.08.2023 година на contact@abw.mk.

6. ИНФОРМАЦИИ

Повеќе информации може да бидат побарани на е-маил contact@abw.mk

Проектот е имплементиран од:

